

20201982464

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 21 став (4) од Законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” бр. 62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ДОСТАВЕНИ ОД СТРАНА НА НОСИТЕЛОТ НА ЈАВЕН ДОЛГ, ПРИМЕНАТА И ВРЕДНУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на анализата на податоците доставени од страна на носителот на јавен долг, примената и вреднувањето на финансиските показатели.

Член 2

Анализата на податоците доставени од страна на носителот на јавен долг се врши врз основа на финансиските извештаи на јавните претпријатија и трговските друштва, носители на јавен долг и буџетот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за претходните две календарски години, тековната година и проекција за наредните две календарски години.

Член 3

Ликвидноста на јавните претпријатија и трговските друштва се пресметува со примена на показателот готовински тек од оперативни активности / тековни обврски, при што резултатот ќе се вреднува од 1 до 5, согласно следната табела:

Вредност	1	2	3	4	5
готовински тек од оперативни активности / тековни обврски	>6,5	>5,5	>4,5	>1	<1

Ликвидноста се пресметува како аритметичка средина од вредностите доделени за сите години во анализираниот период.

Член 4

Солвентноста на јавните претпријатија и трговските друштва се пресметува со примена на показателите вкупен долг / добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација и добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / вкупен трошок за камати, при што резултатите ќе се вреднуваат од 1 до 5, согласно следната табела:

Вредност	1	2	3	4	5
вкупен долг / добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација	<2	<3	<4,5	<7,5	>7,5
добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / вкупен трошок за камати	>4	>2,5	>1	>0	<0

Солвентноста се пресметува како аритметичка средина од вредностите доделени за сите години во анализираниот период.

Член 5

Профитабилноста на јавните претпријатија и трговските друштва се пресметува со примена на показателите добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / нето приходи X 100 и оперативна добивка / нето приходи X 100, при што резултатите ќе се вреднуваат од 1 до 5, согласно вредностите утврдени во следната табела:

Вредност	1	2	3	4	5
добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / Нето приходи X 100	>17	>16	>15	> 5,5	<5,5
Оперативна добивка / Нето приходи X 100	>14	>13	>11	>-7,5	<-7,5

Профитабилноста се пресметува како аритметичка средина од вредностите доделени за сите години во анализираниот период.

Член 6

Кредитоспособноста на јавните претпријатија и трговските друштва се пресметува со пондерирање на вредностите кои претставуваат аритметичка средина од вредностите добиени со пресметка на финансиските показатели за ликвидност, солвентност и профитабилност, според нивното влијание на способноста за акумулирање долг и негова отплата, согласно следната табела:

готовински тек од оперативни активности / тековни обврски	22,5%
вкупен долг / добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација	25%
добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / вкупен трошок за камати	22,5%
добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / Нето приходи X 100	15%
Оперативна добивка / Нето приходи X 100	15%

За кредитоспособни јавните претпријатија и трговските друштва, носители на јавен долг ќе се сметаат оние со оценка за кредитоспособност ≤ 3 .

Член 8

Кредитоспособноста на општините ќе се проценува преку показател кој ќе го мери финансискиот капацитет на општините да генерираат заштеди во буџетот, а се пресметува како тековно – оперативни трошоци / тековно – оперативни приходи X 100 $\leq 70\%$.

За пресметка на показателот од став 1 на овој член, како тековно оперативни трошоци на основниот Буџет на општината за претходната фискална година ќе се пресметуваат: вкупните расходи освен капиталните расходи (4 Вкупно расходи - 48 Капитални расходи), а како тековно-оперативни приходи на основниот Буџет на општината за претходната фискална година ќе се пресметуваат: збир од Даночни приходи, Неданочни приходи, Продажба од капитални средства освен Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините, Продажба на земјиште и нематеријални вложувања и Дотации на општината од приходи од данок на додадена вредност (71 Даночни приходи + 72 Неданочни приходи + 731 Продажба од капитални средства – 731120 Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините + 733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања + 741115 Дотации на општината од приходи од данок на додадена вредност).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

Бр. 15-5412/1
23 јули 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.